



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

1830

2

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изда-
тува во издание на српскохрватски,
односно хрватскохрватски, словенечки,
македонски, албански и унгарски ја-
зык. — Отпаѓа според тарифата. —
Жиро-сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-6083-1128

Петок, 24 септември 1976

БЕЛГРАД

БРОЈ 42

ГОД. XXXII

Цена на овој број е 36 динари. —
Претплата за 1976 година изнесува
420 динари — Редакција: Улица Jo-
сипа Ристиќа бр. 1 Пошта Факс 221 —
Телефони: централа 650-135; Уредни-
штво 651-625; Служба за претплата
651-732; Комерцијален сектор 651-671;
Телекс 11758

622.

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на СФРЈ и чл. 8, 11 и 18 од Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход во основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА НЕДОВРШЕНОТО
ПРОИЗВОДСТВО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ
И УСЛУГИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОБАРУВА-
ЊАТА ОД СТРАНСКИ ДОЛЖНИЦИ СОДРЖАНИ
ВО ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
ПЛАЌАЊЕТО**

Член 1

Во Уредбата за пресметување на вредноста на недовршеното производство на определени производи и услуги и за утврдување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/76) по член 3 се додава нов член 3а, кој гласи:

„Издатоците што според одредбите на чл. 18 и 19 од Законот можат да се засметаат во вредноста на залихите на недовршеното производство, на полупроизводите и на деловите на сопственото производство, на готовите производи и на трговските стоки, не се надоместуваат од вкупниот приход утврден според одредбите на чл. 2 и 3 од Законот, и тоа:

1) ако се содржани во пресметаните (фактурираните) производи, стоки и услуги во последните 15 дена на пресметковниот период а не се наплатени до крајот на пресметковниот период, под услов нивната наплата да е извршена најдоцна до истекот на петнаесеттиот ден на наредниот пресметковен период;

2) ако се содржани во пресметаните (фактурираните) стоки и услуги извезени во странство што до крајот на пресметковниот период не се наплатени и чиј рок за наплата, во согласност со важечките прописи, не истекол.

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише начинот на утврдување на доказите дека се исполнети условите од став 1 на овој член.“

Член 2

По член 4 се додава нов член 4а, кој гласи:

„Под побарувања по основите од член 6 на Законот содржани, во смисла на член 8 став 3 од Законот, во инструментите за обезбедување на плаќањето, се подразбираат побарувањата содржани во исправите што на основните и други организации на здружен труд им ги издава Службата на општественото книговодство, како доказ дека побарувањата се воведени во евиденцијата што ја води таа служба.

Службата на општественото книговодство исправите од став 1 на овој член им ги издава на основните и други организации на здружен труд во

рок од осум дена од денот на истекот на пресметковниот период, а според состојбата искажана во евиденцијата на последниот ден на пресметковниот период.

Сојузниот секретар за финансии ќе ја пропише содржината на исправата од став 1 на овој член.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 678

15 септември 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Доброслав Кулафиќ, с. р.

623.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА СИВО СУРОВО
ЖЕЛЕЗО И ЗА ФЕРОЛЕГУРИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ
НА ПАЗАРОТ**

1. Производителските организации на здружен труд можат продажните цени за сиво сурово железо и за феролегури да ги формираат според условите на пазарот.

2. Вкупното ниво на промената на цените за сиво сурово железо и за феролегури формирани според одредбата на точка 1 од оваа одлука треба да е во согласност со економската политика и со политиката на цените утврдени во резолуцијата за заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија, што важи за тековната година.

3. Формирањето на цените според одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука може да се врши кога производителските организации на здружен труд или нивните деловни здруженија, односно групации на производителските организации на здружен труд ќе склучат за тоа самоуправни спогодба со своите купувачи-потрошувачи.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 679

9 септември 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Демал Биедиќ, с. р.

624.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ИЗГРАДБА НА НАФТОВОДИ

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за изградба на нафтови, во 1976 година царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%:

Тарифен број	На именување
1	2
73.18/3а	Други рабни цевки и цевоводи Ех. — Рабни челични цевки надолжно заварени, Ø 18 до 36“ според API Std 5 LX — Рабни челични цевки спирално заварени, Ø 18 до 36“ според API Std 5 LS, за транспорт на нафта
73.20/1 и 2	Прибор за цевки и цевоводи, од железно или челик (спојници, колена, составки, маншони, фланши итн.) Ех. — Цевни колена од 45°, 90° и 180°, од заварена и кована изработка Ø 12 3/4 до 50“ и притисок до 10 at, за спојување челични цевки со заварување — Лакови од 45°, 90° и 180°, од заварена и кована изработка, Ø 12 3/4 до 50“ и со називен притисок до 100 at, за спојување челични цевки со заварување — Чаталести Т-парчиња, од заварена и кована изработка, Ø 12 3/4 до 50“ и со притисок до 100 at, за спојување цевки со заварување — Цевни редуцири концентрични и ексцентрични од заварена и кована изработка, Ø 12 3/4 до 50“ и со притисок до 100 at, за спојување цевки од различен пречник со заварување — Цевни капи, од заварена и кована изработка, Ø 12 3/4 до 50“ и со притисок до 100 at, за затворање краишта на цевки со заварување
73.22/16	Други цистерни, резервоари и сл. Ех. Резервоари со пловечки покрив, со зафатнина од 10.000 m ³ до 100.000 m ³ според API Std 650

1	2
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Центрифугални пумпи од хоризонтална изработка, едностепен и повеќестепен за сурова нафта (напон на парата до 1 at), со капацитет од 300 m ³ /h и повеќе и 1.500 обрти во минута и повеќе
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. Филтерски уреди за вградување во цевоводи, Ø 6 до 50“ и со притисок до 100 at заради заштита на пумпи, вентили, мерни инструменти и сл. од нечистота
84.21/2	Апарати за гаснење пожар Ех. — Стабилни уреди за гаснење пожар, со помош на воздушна пена — Стабилни уреди за гаснење пожар, со помош на гасови (BCF) — стабилни автоматизирани топови и подвижни топови за гаснење пожар, комбинирано вода-пена
84.22/5в	Дигалки и витли со опирање Ех. Витли со слипни кукачки за прифаќање бродски јажиња
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, маинпулација, натовар или истовар и сл. Ех. — Истечувачки раце со Ø над 16“ за растовар на сурова нафта, со хидраулично управување — Истечувачки раце со Ø над 16“ за натовар на гориво во бродови, со хидраулично управување
84.50/2к	Други машини и механички уреди Ех. — Резервоари со пловечки покрив и со мешалка, со зафатнина од 10.000 m ³ до 100.000 m ³ , според API Std 650 — Уреди за чистење нафтови — Пневматски завеси за заштита на морето од загадување, со припаѓачката опрема, вклучувајќи ја и компресорската станица
84.61/1	Автоматски славини, вентили и сл. Ех. — Автоматски регулациони едносед и двоседи вентили за регулација на притисокот или протокот во нафтовод со припаѓачкиот серво-уред (актуатор) од над 22“ и со притисок од 10 до 100 at (класа 150—600) — Автоматски регулациони топчести вентили за регулирање на притисокот или протокот во нафтовод со серво-уред (актуатор) од 2“ до 30“ и со притисок до 100 at — Автоматски неповратни (противловратни) вентили со закlopка, обични и со амортизери, од 2“ до 50“ и со притисок до 100 at — Автоматски сигурносни вентили со пилот-вентил од 2“ до 50“ и со притисок до 100 at — Автоматски блок-вентили, со полн светол отвор за минување на чистачот, со димензија од 12“ до 36“ и со притисок до 100 at, за прекинување на протокот на нафта во цевовод со моторен погон

1	2	Тарифен број	Наименовање
	— Автоматски топчести блок-вентили со полн светол отвор за минување на чистачот, со димензии од 12" до 36" и со притисок до 100 at, за прекинување на протокот на нафта во нафтовод со моторен погон	84.10/2	Ротациони пумпи Ех. Ротациони полжавести пумпи за рециркулација на полиол во процесот на производството на полиуретанска пена
84.61/2	Други славини, вентили и сл. Ех. — Вентили со диск (globe valve) од 2" до 50" и со притисок од 10 до 100 at според АРІ класа 150—600 — Шибери (gate valve) од 2" до 50" и со притисок од 10 до 100 at според АРІ класа 150—600 — Топчести вентили (valve ball) од 2" до 50" и со притисок од 10 до 100 at, според АРІ класа 150—600 — Славини од 2" до 50" и со притисок од 10 до 100 at според АРІ класа 150—600 — Противпожарни хидранти за називен притисок поголем од 10 at	84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. Центрифугални пумпи за рециркулација на изоцијанат во процесот на производството на полиуретанска пена
84.63/3	Други кукишта за лагери и лагери за рамни оски и др. Ех. Хидраулични спојници	84.17/1д	Машини и уреди за разладување материјали Ех. Каналски уреди за разладување калапи
84.64	Дихтунзи и слични спојници од метални листови и др. Ех. Асортимани на чепови од комбинирани материјали за цевки, цевоводи, арматура, резервоари (tube seal), машини и системи во контактот со нафта.	84.17/1з	Други машини и уреди Ех. Тунелски уреди за загревање полиуретанска маса на определена температура заради хемиско обликување во калапи и надвор од калапи
	2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.	84.19/8	Машини за дозирање и пакување Ех. Автоматски машини за дозирање на полиол, изоцијанат и други компоненти (катализатори, површински активни материји, фугитен, вода итн.) во процесот на производството на полиуретанска пена
	Е. п. бр. 682 9 септември 1976 година Белград	84.61/1	Автоматски вентили Ех. Автоматски вентили за регулирање на протокот на изоцијанат и полиол, во процесот на подготвувањето на суровиите за производство на полиуретанска пена

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

625.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на полиуретанска пена, во 1976 година царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%:

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Е. п. бр. 681
16 септември 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

626.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФУРНИР И НА НЕОБЛАГОРОДЕНИ И ОБЛАГОРОДЕНИ ДРВНИ ПЛОЧИ (ЛЕСОНИТ ПЛОЧИ, ПЛОЧИ ИВЕРИЦИ, ПАНЕЛ ПЛОЧИ, ШПЕР ПЛОЧИ)

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во

производството на фурнир и на необлагородени и облагородени дрвни плочи (лесонит плочи, плочи иверици, панел плочи, шпер плочи) — („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 61/75) во називот на решението по зборовите: „панел плочи“ се додаваат зборовите „ламелен паркет во плочи“.

2. Во точка 1 се вршат следните дополнења:

1) во уводната реченица по зборовите: „панел плочи“ се додаваат зборовите: „ламелен паркет во плочи“;

2) во тар. број 84.22/5д во петтата алинеја по зборовите: „панел плочи“ се додаваат зборовите: „и ламелен паркет во плочи“, а во шестата алинеја на обете места, по зборовите: „панел плочи“ се додаваат зборовите: „и ламелен паркет во плочи“;

3) во тар. број 84.47/8 во втората алинеја по зборовите: „панел плочи“ се додаваат зборовите: „и ламелен паркет во плочи“;

4) во тар. број 84.47/10 во четвртата алинеја по зборовите: „панел плочи“ се додаваат записка и зборовите: „ламелен паркет во плочи“;

5) во тар. број 84.59/2к во дванаесеттата алинеја по зборовите: „панел плочи“ се додаваат зборовите: „и ламелен паркет во плочи“, а во тринаесеттата и четринаесеттата алинеја по зборовите: „панел плочи“ се додаваат записка и зборовите: „ламелен паркет во плочи“.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува на увозот што се врши во 1976 година.

Е. п. бр. 683
16 септември 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

627.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА КНИГАТА „THE EIGHTY-MINUTE HOUR“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на книгата „The Eighty-minute Hour“ од Aldiss W Brian, што е печатена на англиски јазик во изданието „Pan Books“, Лондон, Велика Британија.

Бр. 650-1-27/488
9 септември 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

628.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KATOLIŠKI GLAS“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Katoliški glas“, бр. 32, 33, 34 и 35 од 1976 година, што излегува на словенечки јазик во Горица, Италија.

Бр. 650-2-47/3
8 септември 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

629.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Der Spiegel“, број 33 од 9 август 1976 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/462
8 септември 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

630.

Врз основа на член 6 став 3, член 7 став 3 и член 8 став 5 од Законот за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), директорот на Сојузниот завод за статистика прописува

ПРАВИЛНИК

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈЕТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ ПО ДЕЈНОСТИТЕ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат единствената методологија за распоредување на организациите и заедниците по дејностите, како и методолошките основи на единствениот регистар на организациите и заедниците распоредени по дејностите.

Со овој правилник се пропишува и образецот на пријавата за распоредување на организациите и заедниците по дејностите — Образец РОЈ-1 и 1а. Тој образец е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

I. Единствена методологија за распоредување на организациите и заедниците по дејностите

Член 2

Распоредување на организациите и заедниците, како и на деловните и други единици во нивниот состав, во областите, гранките, групите и подгрупите предвидени во Единствената класификација на дејностите, што е составен дел на Одлуката за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр 34/76) се врши според мерилата утврдени со овој правилник.

Член 3

Распоредувањето по дејностите се состои во определување на шифрата и називот на подгрупата од Единствената класификација на дејностите, на која ѝ припаѓа дејноста што организацијата, односно заедницата или деловната и друга единица во нејзиниот состав ја врши (во натамошниот текст: единицата во состав).

Со утврдувањето на подгрупата на дејноста се определуваат областа, гранката и групата на дејноста на организацијата, заедницата или единицата во состав.

Во шестцифрената шифра на подгрупата на дејноста првите две цифри ја означуваат областа, првите четири цифри земени заедно гранката, а првите пет цифри земени заедно групата на дејноста на која ѝ припаѓа соодветната подгрупа.

Член 4

Организациите, заедниците и единиците во состав се распоредуваат во области, гранки, групи и подгрупи на Единствената класификација на дејностите, според дејностите што ги вршат. Ако организацијата, односно заедницата врши повеќе дејности, се распоредува според дејноста што ја врши претежно (претежна дејност).

Дејноста на новооснованите организации, односно заедници се утврдува врз основа на податоците за предметот на работењето содржани во актот за нивното основање.

Член 5

Претежна дејност на организацијата на здружен труд од областа на стопанството е дејноста со која организацијата остварила најголем дел на доходот зголемен за износот на амортизацијата во претходната календарска година.

Доходот зголемен за износот на амортизацијата се пресметува како разлика помеѓу вкупниот приход и потрошените средства без амортизацијата. Потрошените средства ги опфаќаат издатоците утврдени со прописите за распределба на приходот и доходот на организациите на здружен труд.

Член 6

Претежна дејност на организацијата, односно заедницата од областа на општествените дејности е основната дејност, т. е. дејноста заради која организацијата или заедницата е основана. Утврдувањето на основната дејност на тие организации и заедници, се врши врз основа на податоците содржани во актот за нивното основање.

Ако организацијата, односно заедницата од областа на општествените дејности врши повеќе основни дејности, под претежна дејност се подразбира дејноста во која остварила најголем дел на личните доходи (брuto лични доходи) во претходната календарска година.

Член 7

Утврдувањето на дејноста на органите и организациите на општествено-политичките заедници, на органите на општествената заедница, на самоуправниот интересни заедници на општествено-политичките организации, на општествените организации и на здруженијата на граѓани се врши според мерилата за утврдување на дејноста на организациите и заедниците од областа на општествените дејности.

Член 8

Утврдувањето на дејноста на организациите и заедниците од областа на општествените дејности, на органите и организациите на општествено-политичките заедници и на органите на општествената заедница во кои се вршат и производствени дејности, се врши според мерилата за утврдување на дејноста на организациите и заедниците од областа на општествените дејности.

Член 9

Утврдувањето на дејноста на основните организации на здружен труд и на работните организации што во својот состав немаат основни организации на здружен труд — од областа на стопанството, се врши врз основа на дејноста на единиците во состав, односно на групите на единиците во состав што ја вршат истата дејност. Дејноста на единиците во состав се определува според видот на производите што ги произведуваат, односно според видот на услугите што ги вршат.

Дејноста на основната организација на здружен труд во состав на работна организација од областа на стопанството, се утврдува независно од дејноста на работната организација во чиј состав се наоѓа и независно од тоа дали таа дејност во работната организација претставува основна, споредна или помошна дејност.

Ако во основната организација на здружен труд или во работната организација што во својот состав нема основни организации се вршат повеќе различни дејности, како дејност на основната организација односно на работната организација без основна организација се утврдува претежната дејност, т. е. дејноста со најголемо учество во доходот на основната организација, односно на работната организација зголемен за износот на амортизацијата.

Член 10

Дејноста на работната организација од областа на стопанството, што во својот состав има основни организации на здружен труд се утврдува врз основа на дејноста на основните организации на здружен труд. Ако основните организации на здружен труд вршат две или повеќе различни дејности, како дејност на работната организација се зема онаа што е претежна. Претежна дејност на работната организација е онаа дејност на основните организации на здружен труд што има најголемо учество во вкупниот доход на работната организација зголемен за износот на амортизацијата.

Член 11

Дејноста на сложената организација на здружен труд од областа на стопанството се утврдува врз основа на дејноста на работните организации што се здружени во неа. Претежна дејност на сложената организација на здружен труд е онаа дејност на работните организации од кои потекнува најголемиот дел на вкупниот доход на сите здружени работни организации, зголемен за износот на амортизацијата.

Член 12

Дејноста на земјоделска, занаетчиска и друга друга и на договорна организација на здружен труд,

како и на организација, односно на единиците во нивниот состав се утврдува според мерилата за утврдување на дејноста на организацијата на здружен труд од областа на стопанството.

Член 13

Работната заедница што врши административно-стручни, помошни и на нив слични работи од заеднички интерес за основните организации на здружен труд во состав на работната организација или за работните организации здружени во сложена организација на здружен труд, се распоредува во дејноста во која се распоредува и работната, односно сложената организација на здружен труд за која ги врши заедничките работи.

Член 14

Работната заедница што врши административно-стручни, помошни и на нив слични работи во банките, во заедниците на осигурување и во другите финансиски организации се распоредува по дејноста според оние мерила според кои се распоредуваат и работните заедници што тие работи ги вршат за потребите на организациите на здружен труд.

Член 15

Дејноста на единиците во состав на организациите и заедниците, што вршат основни или споредни дејности во рамките на организацијата или заедницата во чиј состав се наоѓаат, се утврдува независно од дејноста на тие организации и заедници. Дејноста на тие единици се определува според видот на производите што ги произведуваат, односно според видот на услугите што ги вршат.

Единицата во состав што врши помошна дејност се распоредува во дејноста во која е распоредена организацијата, односно заедницата во чиј состав се наоѓа.

II. Методолошки основи на единствениот регистар на организациите и заедниците распоредени по дејностите

Член 16

Единствениот регистар на организациите и заедниците распоредени по дејноста што го водат надлежните статистички органи во републиките и автономните покраини, се заснова врз методолошките основи утврдени со овој правилник.

Член 17

Единствениот регистар се води така што:

1) да дава податоци за распоредувањето по дејностите на организациите и заедниците, како и единиците во нивниот состав;

2) да дава идентификациони податоци за организациите и заедниците и за единиците во нивниот состав (назив — фирма, адреса, територија, облик на здружување и др.) потребни за изработка на адресар на статистичките и други истражувања, како и за следење на промените во тие организации, заедници и единици;

3) да овозможи меѓусебно поврзување на податоците од различни статистички истражувања и други евиденции, како и од серии на податоци обработени по дејноста и територијата.

Член 18

Во единствениот регистар се запишуваат:

1) основните организации на здружен труд, работните организации, сложените организации на здру-

жен труд, договорните организации на здружен труд, заедниците на организациите на здружен труд, работните заедници, банките, заедниците на осигурување на имоти и лица и другите финансиски организации, земјоделските и други задруги, самоуправни интересни заедници, органите и организациите на општествено-политичките заедници и органите на општествената заедница, општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата на граѓани и други организации и заедници;

2) организациите и заедниците од точка 1 на овој член во основање;

3) единиците во состав на организациите и заедниците од точ. 1 и 2 на овој член.

Член 19

Во единствениот регистар за секоја организација и заедница, како и за единиците во нивниот состав, се внесуваат следните податоци: назив, односно фирма, седиште и адреса, територијална припадност, облик на здружувањето, број на жиро-сметката и други идентификациони податоци; податоци за организацијата на здружен труд во чиј состав се наоѓа организацијата, односно заедницата, како и податоци за распоредувањето по дејностите и за сите промени во организирањето или распоредувањето по дејностите.

Член 20

Единствениот регистар се води врз основа на податоците од пријавата за распоредувањето на организациите и заедниците по дејностите.

Член 21

Секоја организација и заедница запишана во единствениот регистар добива свој матичен број од единствениот регистар, а секоја единица во нивниот состав покрај матичниот број на организацијата, односно заедницата во чиј состав е, добива и свој реден број.

Матичниот број на единствениот регистар е постојана шифарска ознака на организацијата, односно на заедницата во единствениот регистар. Матичниот број се користи во сите статистички истражувања од интерес за целата земја.

Член 22

Единствениот регистар се состои од картотека (досиеја) и од датотека на индивидуалните податоци на организациите и заедниците, како и на единиците во нивниот состав.

Секое досие на картотеката ги содржи прибраните пријави и преписката во врска со промените во организациите, односно во заедниците.

Датотеката на организацијата и заедницата се состои од податоците за секоја организација и заедница приготвени за обработка на електронски сметач.

III. Завршна одредба

Член 23

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0601-4537
20 септември 1976 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за статистика,
Ибрахим Латифиќ, с. р.

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Образец РОЈ-1

Закон за единствената класификација на дејностите „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76

РАСПОРЕДУВАЊЕ ПО ДЕЈНОСТИТЕ И ЕДИНСТВЕН РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ

ПРИЈАВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА—ЗАЕДНИЦАТА

Пополнува статистиката

Пријавата ја пополнуваат сите организации — заедници од член 4 на Законот за единствената класификација на дејностите. Пријавата се пополнува при прибирањето на податоците за организациите и заедниците со состојбата на 30 септември 1976 година. Од 1 октомври 1976 година оваа пријава се пополнува при: основањето, организирањето на организацијата — заедницата; престанокот; промените во организирањето, статусот; другите промени во организацијата — заедницата.

МАТИЧЕН БРОЈ НА ЕДИНСТВЕНИ-ОТ РЕГИСТАР:

Grid for registration number with value 7

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОСЕБНИОТ РЕГИСТАР:

а) орган што го води регистарот

Grid for data entry with values 4, 8, 10, 07

б) регистарски број (на влошката)

Grid for data entry with values 19, 08

в) датум на запишувањето во регистарот:

Grid for data entry with values 25, 03

2. НАЗИВ (ФИРМА) НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА — ЗАЕДНИЦАТА

а) потполн назив (фирма)

Grid for full name with value 44, 01

Grid for full name with value 80, 02

Grid for full name with value 44, 03

Grid for full name with value 80, 04

б) скратена ознака на називот (фирмата)

Grid for short name with value 38, 05

Grid for short name with value 68, 06

3. СЕДИШТЕ И АДРЕСА:

а) СР — САП

б) општина

в) место (населба)

г) улица

д) куќен број со додатокот

ф) шифра на статистичкиот круг (пополнува статистиката)

е) поштенски број

ж) поштенска преградка — телефон — телекс

Grid for postal code with value 29, 10

Grid for postal code with value 32, 11

Grid for street name with value 61, 13

Grid for house number with value 64, 66, 14

Grid for statistical code with value 72, 15

Grid for postal code with value 77, 16

Grid for postal code with value 80, 17

в) Податоци за составот и структурата по дејностите

Реден број	Основни организации на здружен труд, односно работни организации и работни заедници што се наоѓаат во составот				Подгрупа на дејноста од Единствената класификација на дејностите		Податоци за работењето во илјади динари			
	скратен назив	матичен број на единствениот регистар	шифра	назив	вкупен приход	потрошени средства без амортизација	доход зголемен за износот на амортизацијата	колона 6	колона 7	колона 8
1	2	3	4	5	6	7	8			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

ВКУПНО:

Основните организации на здружен труд и работните организации без ООЗТ во областа на стопанството ги запишуваат податоците во колоните 4 до 8. Работните организации што имаат ООЗТ и сложените организации на здружен труд од областа на стопанството ги запишуваат податоците во колоните 1 до 8. Работните организации што имаат ООЗТ и сложените организации на здружен труд во областа на општествените дејности ги запишуваат податоците во колоните 1 до 5.

10. ПРОМЕНИ ЗАРАДИ КОИ СЕ ПОПОЛНУВА ПРИЈАВАТА:

(На ова прашање се одговара при пријавувањето на новоосновани организацији и при промени што настанале по 30 септември 1976 година).

а) Вид на промената:

- 1) Основање, организирање на организација — заедница
- 2) Престанок на организација — заедница
Промени во организирањето, статусот
- 3) Настанување со здружување, издвојување и др.
- 4) Престанок поради здружување и др.
- 5) Промени на статусот
- 6) Други промени во организацијата — заедницата
(да се заокружи редниот број на прашањето на кое се однесува одговорот)

□ □ □ (24)
51

б) Датум на пријавата на промената _____

□ □ □ □ □ (25)
57

в) Опис и објаснение на промената

□ □ □ □ □ (26)
62

□ □ □ (27)
65

Забелешки:

_____ 197— година

Во _____

(прегледал и шифрирал)

(М.П.)

_____ (потпис на раководителот на организацијата-заедницата)

Телефон _____

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Образец РОЈ-1а

Закон за единствената класификација на дејностите „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76

РАСПОРЕДУВАЊЕ ПО ДЕЈНОСТИТЕ И ЕДИНСТВЕН РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ

П Р И Ј А В А

ЗА РАБОТНАТА И ДРУГА ЕДИНИЦА ВО СОСТАВОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА—ЗАЕДНИЦАТА

Пополнува статистиката

1. НАЗИВ (ФИРМА) НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА-ЗАЕДНИЦАТА ВО ЧИЈ СОСТАВ Е _____

1

Место (населба) _____

Улица и куќен број _____

Матичен број на единствениот регистар _____

8

2. РЕДЕН БРОЈ И НАЗИВ НА ЕДИНИЦАТА:

а) реден број на единицата _____

11

б) назив на единицата

11 _____ (01)
12 _____ 42

_____ (02)
72

3. СЕДИШТЕ И АДРЕСА:

12

а) СР — САП _____

б) општина _____

16 (03)

в) место (населба) _____

19 (04)

г) улица _____

20 _____ 44 (05)

48 (06)

д) куќен број со додатокот _____

51 53 (07)

ѓ) шифра на статистичкиот круг (пополнува статистиката)

59 (08)

е) поштенски број _____

64 (09)

ж) телефон _____

67 (10)

4. ДЕЈНОСТ

Опис на дејноста _____

Предлог на организацијата-заедницата

73 (11)

(назив на подгрупата на дејноста)

(шифра на подгрупата на дејноста)

5. ПРОМЕНИ ЗАРАДИ КОИ СЕ ПОПОЛНУВА ПРИЈАВАТА:

(На ова прашање се одговара при пријавувањето на новооснованите единици во состав и при промени што настанале по 30 септември 1976 година)

а) Вид на промената:

1) Основање — организирање

2) Престанок

3) Промени во податоците

(да се заокружи редниот број на прашањето на кој се однесува одговорот)

(12)
74

б) Датум на пријавата на промената _____

(13)
80

Забелешки:

_____ 197— година

(М.П.)

Во _____

_____ (потпис на раководителот)

Пополнување на Образецот РОЈ-1 — Пријава за организацијата — заедницата

Матичниот број на единствениот регистар е постојана шифарска ознака на организацијата, односно заедницата во единствениот регистар на организациите и заедниците што го определува надлежниот статистички орган во републиката, односно автономната покраина и ѝ го соопштува на организацијата, односно заедницата.

При поднесувањето на пријавата според состојбата на 30 септември 1976 година, како и при пријавувањето на новооснованите организации, односно заедници, матичниот број на единствениот регистар во Образецот го запишува надлежниот републички, односно покраински завод за статистика. При пријавувањето на настанатите промени, матичниот број во Образецот го запишуваат организациите, односно заедниците.

Внесувањето на податоците во Образецот РОЈ-1 — „Пријава за организацијата — заедницата“ се врши на следниот начин:

1) под редниот број 1 „Податоци за посебниот регистар“, организацијата, односно заедницата ги запишува податоците од документацијата за регистрацијата со наведување на: а) називот на органот што го води регистарот (суд, орган за внатрешни работи, општински орган); б) регистарскиот број, односно регистарската влошка под кој се води организацијата, односно заедницата во посебниот регистар, и в) датумот на запишувањето во посебниот регистар;

2) под редниот број 2 „Назив (фирма) на организацијата — заедницата“:

под а) работната организација и сложената организација на здружен труд ја запишува во потполн облик фирмата, а основната организација на здружен труд и заедницата називот — онака како што се наведени во судскиот регистар. Фирмата, односно називот содржи: ознака што упатува на дејноста, име и облик на здружувањето.

Другите организации и заедници го наведуваат својот полн назив онака како што е запишан во соодветниот посебен регистар, односно во актот за живното основање;

под б) организациите, односно заедниците што имаат скратена ознака на фирмата, односно називот ја запишуваат ознаката во обликот во кој е запишана во судскиот регистар, односно во друг посебен регистар.

Запишувањето на називот (фирмата) се врши на тој начин што во севоја куќичка, почнувајќи од првата куќичка, се запишува по една буква, односно интерпунктиски знак, а помеѓу зборовите се остава празна куќичка;

3) под редниот број 3 „Седиште и адреса“ се запишува местото (населбата) на седиштето што организацијата, односно заедницата го има во правниот промет. Покрај местото (населбата) седиштето поблиску се определува со улицата и куќниот број, како и со општината. Ако организацијата, односно заедницата ја врши основната дејност во повеќе места, како седиште на организацијата, односно заедницата се смета местото во кое деловодниот орган постојано ја врши својата функција. Кон куќниот број се запишува, ако го има, и додатокот со ознака на буквата и бројот што се одвојува со коса црта.

Називот на улицата се запишува во куќичките на начинот предвиден во точка 2 за запишување на називот (фирмата) на организацијата, односно заедницата;

4) под редниот број 4 „Број на жиро-сметката кај Службата на општественото книговодство“, организацијата односно заедницата го запишува во куќичките бројот на жиро-сметката кај Службата на општественото книговодство. По исклучок, организацијата, односно заедницата што нема своја жиро-сметка го запишува на листијата називот, а во

куќичките бројот на заедничката жиро-сметка преку која го врши работењето;

5) под редниот број 5 „Регистарски број на обврзаникот на придонеси“, организацијата, односно заедницата го запишува регистарскиот број на обврзаникот под кој таа се води во заедницата на пензиското и инвалидското осигурување;

6) под редниот број 6 „Вид на организацијата — облик на здружувањето“, организацијата, односно заедницата запишува еден од следните одговори:

- 11 Основна организација на здружен труд
- 12 Работна организација без основни организации на здружен труд
- 13 Работна организација со основни организации на здружен труд
- 14 Сложена организација на здружен труд
- 15 Работна заедница на организација на здружен труд
- 21 Земјоделска задруга
- 22 Занаетчиска задруга
- 23 Други задруги
- 24 Договорна организација на здружен труд
- 31 Банка
- 32 Заедница на осигурување на имоти и лица
- 33 Други финансиски организации
- 40 Заедница на организации на здружен труд
- 50 Општо и посебно здружение на организации на здружен труд
- 60 Самоуправна интересна заедница
- 71 Орган на општествено-политичка заедница
- 72 Орган на општествена заедница
- 73 Орган на месна заедница
- 81 Општествено-политичка организација
- 82 Општествена организација
- 83 Здружение на граѓани
- 90 Други организации

Одговорот „Работна заедница на организација на здружен труд“ го запишуваат работните заедници во состав на работна организација или на земјоделска задруга и работните заедници што вршат работи од заеднички интерес во сложена организација на здружен труд.

Одговорот „Земјоделска задруга“ се запишува и за другите облици на здружување на земјоделците предвидени со закон.

Одговорот „Заедница на организации на здружен труд“ го запишуваат деловните заедници на организациите на здружен труд, заедниците на основните организации на здружен труд, заедниците на работните организации и заедниците на здружен труд за меѓусебна планска и деловна соработка.

Одговорот „Општо и посебно здружение на организации на здружен труд“ го запишуваат стопанските комори, задружните сојузи и другите општи и посебни здруженија на организации на здружен труд.

Одговорот „Други организации“ го запишуваат организациите што не се опфатени со одговорите шифрирани со 11 до 83;

7) под редниот број 7 „Општествено-политичка заедница за чија територија е основана организацијата, заедницата“, органите и организациите на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките организации и сл. запишуваат еден од следните одговори:

- 1 Месна заедница
- 2 Општина
- 3 Заедница на општини и град
- 4 Автономна покраина
- 5 Република
- 6 СФРЈ;

8) под редниот број 8 „Основна организација на здружен труд, односно работна организација — работна заедница е во состав (здружена)“, основната организација на здружен труд го запишува називот и седиштето на работната организација во чиј состав е, а работната организација — називот и се-

диштето на сложената организација на здружен труд во која е здружена;

9) под редниот број 9 „Дејност“:

под а) основните организации на здружен труд, работните организации и сложените организации на здружен труд, го запишуваат предлогот на подгрупата и шифрата на дејноста на својата организација, откако ја утврдиле врз основа на податоците за составот и структурата по дејностите (табела „в“ на Образецот) и единствената методологија за распоредување на организациите и заедниците по дејностите — од овој правилник. Сите други организации, заедници, органи, здруженија и др. предлогот на подгрупата и шифрата на својата дејност ги запишуваат само врз основа на таа единствената методологија;

под б) организациите и заедниците ја запишуваат дејноста во која ги распоредил статистичкиот орган, односно републичкиот или покраинскиот орган надлежен за донесување одлука по барање на организациите, односно заедниците што сметаат дека се распоредени неправилно (член 9 од Законот за единствената класификација на дејностите). Во пријавата според состојбата на 30 септември 1970 година организациите, односно заедниците не одговараат на прашањето под б);

под в) податоците за составот и структурата по дејностите ги запишуваат само организациите на здружен труд и земјоделските и други задруги.

Основните организации на здружен труд и работните организации без основни организации на здружен труд од областа на стопанството ги запишуваат податоците во колоните 4 до 8. Таквата организација ги запишува редум за секоја дејност што се врши во нејзиниот состав шифрата и називот на подгрупата на дејноста од Единствената класификација на дејностите и податоците за работењето, а на крајот под „Вкупно“ податоците за работењето за организацијата во целост според завршната сметка за претходната година. Како извори на податоци за работењето по дејностите можат да се користат: пресметковните калкулации, погонските пресметки, пресметките по деловните и територијалните единици и другите аналитички пресметки што се изработуваат за интерните и други потреби на тие организации. Евентуалните разлики помеѓу податоците по дејностите, добиени од тие извори, и вкупните износи за тие организации, добиени од завршните сметки и запишани под „Вкупно“ треба да се објаснат во забелешките.

Работните организации што во својот состав имаат основни организации на здружен труд и сложените организации на здружен труд од областа на стопанството ги запишуваат податоците во сите колони од 1 до 8, а од областа на општествените дејности — во колоните од 1 до 5.

Работната организација ги запишува редум податоците за секоја основна организација на здружен труд во својот состав, а по тоа податоците за секоја работна заедница. Во колоните 4 и 5 се запишува дејноста на секоја основна организација на здружен труд, што претходно е утврдена врз основа на податоците за дејностите што ги вршат тие. За работната заедница се запишуваат само редниот број, називот и податоците за работењето.

Сложената организација на здружен труд ги запишува податоците за секоја здружена работна организација, а потоа податоците за секоја работна заедница што врши работи од заеднички интерес во сложената организација. Подгрупите на дејноста во колоните 4 и 5 се запишуваат по утврдувањето на дејноста за секоја работна организација. За работната заедница се запишуваат само редниот број, називот и податоците за работењето.

Податоците за работењето (колони 6, 7 и 8) работните, односно сложените организации на здружен труд ги внесуваат од завршните сметки за претходната година и за секоја основна организа-

ција на здружен труд, односно работна организација и работна заедница во нивниот состав чиј назив е запишан во колони 2;

10) под редниот број 10 „Промена заради кои се пополнува пријавата“, организацијата, односно заедницата под а) го заокружува видот на промената заради која Образецот е пополнет, под б) го запишува датумот на пријавата на промената и под в) дава опис и објаснение на промената.

Во објаснението се прецизира каква промена е во прашање и се наведуваат називот и седиштето на сите организации во кои настанале промените во врска со промената што се пријавува (на пример, називот и седиштето на: работната организација од која се издвојуваат основните организации на здружен труд, основните организации што се издвојуваат, организациите со кои се здружуваат издвоените основни организации, новите организации настанати со здружувањето итн.).

Пополнување на Образецот РОЈ-1а Пријава за деловната и друга единица во состав на организацијата — заедницата

Пријавата за деловната и друга единица — Образец РОЈ-1а — организацијата, односно заедницата ја пополнува за секоја деловна и друга единица во својот состав и ја вложува во Образецот РОЈ-1.

Под деловна и друга единица во состав, за распоредување на организациите и заедниците по дејностите, се подразбира дел на организацијата односно заедницата што претставува заокружена деловна или производствена целина во која се врши дејност по правило различна од дејноста во која организацијата или заедницата е распоредена според претежноста.

Деловите на организацијата, односно заедницата, што се лоцирани надвор од седиштето на организацијата односно заедницата, се третираат како посебни единици во состав и кога не претставуваат заокружена деловна или производствена целина како и кога вршат иста дејност како и организацијата, односно заедницата во чиј состав се наоѓаат (посебно лоцирани помошни единици и сл.).

Примери на така дефинирани деловни и други единици во состав се: рудник, електрана, каменолом, леарница, пила, предилница, ткајачница, пивара, мелница, пекара, земјоделско стопанство, автопарк, сервис, продавница, стовариште, хотел, ресторан, ресторан на општествена исхрана, училиште, болница, амбуланта, проектанско биро, кино, институт и слични единици карактеристични за посматраната дејност. Градилишта и други привремено лоцирани единици не се сметаат за единици во состав.

Образецот РОЈ-1а го пополнуваат сите организации и заедници, освен работните организации што во свој состав имаат основни организации на здружен труд (образецот го пополнуваат нејзините ООЗТ и работните заедници) и сложените организации на здружен труд (образецот го пополнуваат здружените работни организации без ООЗТ, основните организации на здружен труд во состав на здружените работни организации со ООЗТ и работните заедници).

Внесувањето на податоците во Образецот РОЈ-1а се врши на следниот начин:

1) под редниот број 1 „Назив (фирма) на организацијата — заедницата во чиј состав е“ се запишуваат во потполн облик називот, односно фирмата и местото (населбата), улицата и куќниот број на организацијата, односно заедницата во чиј состав се наоѓа единицата за која се пополнува Образецот;

2) под редниот број 2 „Реден број и назив на единицата“ се запишуваат под а) редниот број на

единицата внатре во организацијата, односно заедницата а под б) називот на единицата во состав за која се пополнува образецот. Називот на единицата се запишува во предвидените куќички така што во секоја куќичка, почнувајќи од првата куќичка, се запишува по една буква, односно интерпунктиски знак, а помеѓу зборовите се остава празна куќичка;

3) под редниот број 3 „Седиште и адреса“ се запишуваат податоците за седиштето и адресата на единицата во состав. Називот на улицата се запишува во куќичките на начинот предвиден за запишување на називот на единицата;

4) под редниот број 4 „Дејност“ се запишува описот на дејноста што единицата ја врши, а потоа се внесува предлогот на подгрупата на дејноста во која единицата треба да се распореди;

5) под редниот број 5 „Промени заради кои се пополнува пријавата“, организацијата, односно заедницата под а) го заокружува видот на промената заради која е пополнет образецот и под б) го запишува датумот на промената.

631.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЖЕЛЕЗНА РУДА И ЗА КОНЦЕНТРАТ НА РУДА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 21 јуни 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за железна руда и за концентрат на руда, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 6,5%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2788 од 2 септември 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: Рударско металуршки комбинат Зеница — Зеница.

Претставници на купувачите — потрошувачи: Металуршки комбинат „Железара Сисак“ — Сисак, СЖ Железара Јесенице — Јесенице и Металуршки комбинат Смедерево — Смедерево.

632.

Врз основа на член 22 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БЕЛО СУРОВО ЖЕЛЕЗО

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 22 јуни 1976 година

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за бело сурово железо, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 6,5%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2787 од 2 септември 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: Металуршки комбинат-Смедерево — Смедерево и Рударско-металуршки комбинат Зеница — Зеница.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Словенске железарне — Љубљана, Металуршки комбинат „Железара Сисак“ — Сисак, Железара „Борис Кидрич“ — Никшиќ и Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

633.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОКИЛИ, ВАЛЈАЦИ, МЕТАЛУРШКИ ЛИВ И ЛЕАНИ ТЕНЦЕРИЊА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 21 јуни 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за кокили, валјаци, металуршки лив и леани тенцериња, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 6,5%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2786 од 2 септември 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: Рударско-металуршки комбинат Зеница — Зеница, СЖ Железара Шторе — Шторе и Металуршки комбинат „Железара Сисак“ — Сисак.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Рударско-металуршки комбинат Зеница — Зеница, СЖ Железара Јесенице — Јесенице, СЖ Железара Равне — Равне, СЖ Железара Шторе — Шторе, Металуршки комбинат „Железара Сисак“ — Сисак, Железара „Борис Кидрич“ — Никшиќ, Металуршки комбинат Смедерево — Смедерево и Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— по повод шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за извонредни заслуги во социјалистичката изградба на земјата, развивањето и унапредувањето на вооружените сили и за придонес за чување и јакнење на безбедноста и независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ
ТРУД

Генерал на армија Никола Љубичиќ.

Бр. 12
4 март 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за особени заслуги на развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА

генерал-полковник Viglione Andrea, началник на Генералштабот на вооружените сили на Италија.

Бр. 13
8 март 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Шведска

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

Негово Величество Крал Карл XVI Густаф.

Бр. 15
22 март 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
622. Уредба за дополненија на Уредбата за пресметување на вредноста на недовршеното производство на определени производи и услуги и за утврдување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето — — — — —	1273
623. Одлука за формирање на цените за сиво сурово железо и за феролегури според условите на пазарот — — — — —	1273
624. Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на нафтоводи — —	1274
625. Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на полиуретанска пена — — — — —	1275
626. Решение за дополненија на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на фурнир и на необлагородени и облагородени дрвни плочи (лесонит плочи, плочи иверици, панел плочи, шпер плочи) — — — — —	1275
627. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на книгата „The Eighty-minute Hour“ — — — — —	1276
628. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Katolički glas“	1276
629. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Der Spiegel“	1276
630. Правилник за распоредување на организациите и заедниците по дејностите — —	1276
631. Спогодба за промена на затечените цени за железна руда и за концентрат на руда	1287
632. Спогодба за промена на затечените цени за бело сурово железо — — — — —	1287
633. Спогодба за промена на затечените цени за кокили, валјаци, металуршки лив и леани тенџериња — — — — —	1287
Одликувања — — — — —	1288
Меѓународни договори — — — — —	889